

АГЕНДА ЗА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА  
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

21 Март 2017

11.30-11.40	Обраќање на Јаромир Левичек, раководител на одделот Економија и финансии, јакнење на институционалните капацитети и прекугранична соработка
11.40-12.05	Презентација на досегашните достигнувања на проектот Пристап до правда во Македонија и резултатите од истражувањето за „Јавната перцепција и запознаеноста на граѓаните со Законот за бесплатна правна помош“, Нада Наумовска, Постара координаторка на програма, ФООМ
12.05-12.25	Презентација на случаи од праксата на овластените здруженија за давање на бесплатна правна помош, 5 претставници на овластените здруженија
12.25-12.45	Препораки за подобрување на Законот за бесплатна правна помош, согласно меѓународните стандарди, директиви и регулативи, Христина Василевска, Координаторка на проект, ФООМ
12.45-13.15	Дискусија
13.15-13.30	Коктел